

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



АНКЕТА ЗА КРЕДИТНАТА АКТИВНОСТ ПО ГРУПИ БАНКИ

ВТОР КВАРТАЛ, 2016 ГОДИНА

август, 2016 година

Резиме на резултатите од Анкетата за кредитната активност по групи банки^{1,2}

Големи банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: умерено нето-олеснување на условите за одобрување корпоративни кредити, со слична динамика во споредба со анкетата од претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: за разлика од претходната анкета, во вториот квартал од 2016 година забележано е нето-намалување на побарувачката на корпоративните кредити.
- Очекувања за третиот квартал на 2016 година: натамошно нето-олеснување на кредитните услови, со сличен интензитет како и во претходната анкета и зголемување на побарувачката на корпоративните кредити на нето-основа, со послаб интензитет во споредба со претходната анкета.

Кредити на населението

- Кредитна политика: нето-заострување на кредитните услови за одобрување на сите видови кредити во однос на претходната анкета, со послабо заострување на кредитните услови кај потрошувачките кредити и релативно силно заострување кај станбените и останатите видови кредити.
- Кредитна побарувачка: нето-намалување на побарувачката на сите видови кредити, со исклучок на потрошувачките кредити каде што има зголемување на побарувачката на нето-основа.
- Очекувања за третиот квартал на 2016 година: се очекува вкупните кредитни услови на нето-основа да останат непроменети за сите видови кредити, при натамошно нето-зголемување на побарувачката на вкупните кредити особено кај потрошувачките кредити.

Средни банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: нето-заострување на вкупните кредитни услови за одобрување корпоративни кредити, за разлика од претходната анкета.

¹ Методологијата на Анкетата за кредитната активност по групи банки е претставена во посебен прилог којшто може да се најде на следнава врска: [Методологија на анкетата за кредитната активност](#).

² Временска серија од податоците на Анкетата за кредитната активност по групи банки може да се најдат на следнава врска: [Временска серија по групи банки](#).

- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на сите типови корпоративни кредити, коешто се должи на малите и средните претпријатија, големите претпријатија и краткорочните кредити.
- Очекувања за третиот квартал на 2016 година: натамошно нето-олеснување на кредитните услови со намален интензитет кај кредитите на малите и средните претпријатија, големите претпријатија и краткорочните кредити, при натамошно послабо нето-зголемување на побарувачката на корпоративни кредити во споредба со претходната анкета.

Кредити на населението

- Кредитна политика: нето-олеснување на вкупните кредитни услови, со посилна динамика споредено со претходната анкета, што главно произлегува од поинтензивното нето-олеснување на условите за одобрување станбени кредити и останати видови кредити.
- Кредитна побарувачка: понатамошно нето-зголемување на вкупната побарувачка на кредити, со незначителна посилна динамика во споредба со претходната анкета.
- Очекувања за третиот квартал на 2016 година: натамошно незначително нето-олеснување на вкупните кредитни услови во однос на претходната анкета, при очекувања за натамошно малку позасилено нето-зголемување на побарувачката на кредити.

Мали банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: непроменетост на кредитните услови за одобрување корпоративни кредити.
- Кредитна побарувачка: непроменетост на вкупната побарувачка на корпоративни кредити, наспроти оценките за нето-намалување на побарувачката во претходната анкета.
- Очекувања за третиот квартал на 2016 година: непроменетост на кредитните услови на речиси сите типови корпоративни кредити, при силно нето-зголемување на побарувачката на кредити за наредниот квартал.

Кредити на населението

- Кредитна политика: условите за кредитирање на малите банки останаа непроменети, за разлика од нето-олеснувањето во претходните анкети.
- Кредитна побарувачка: натамошно послабо нето-зголемување на побарувачката на кредити, за разлика од анкетата во претходниот квартал.

- Очекувања за третиот квартал на 2016 година: натамошно олеснување на кредитните услови, но со послаба динамика, и нето-зголемување на побарувачката со малку посилна динамика во споредба со претходната анкета.